

АНТИЧКИТЕ МАКЕДОНСКИ ПРИКАЖАНИ КАКО ГРЦИ ОД

Мудроста е наследна, односно генетска, која се пренесува на потомството. Пренесувањето на мудроста на луѓето се врши преку вербалност и со печатење на мудростите, изреките и сенценците во посебни книги и во дневни весници. Мудреците кои мудроста еготицизираа ја чуваат за себе е негативност затоа што тие нема да пристигнат до другите луѓе во тој современ период ниту, пак, ќе дојдат до поколенијата, како и до самите луѓе од планетата Земја, а тоа значи дека мудростите ќе бидат закопани засекогаш. Во својот животен век човекот постојано станува сè помудар. Тоа секако се однесува и на наследната мудрост, луѓето се здобиваат и со мудрости кои пред нив ги користеле и ги објавиле другите мудри луѓе во своите книги и весниците, за да можат да бидат достапни за читателите. Науката оди напред, а за тоа мудрите мисли се користат во сите области. Секој гениј располага со голема мудрост, поради што во својот животен век со своите постигнати резултати се наоѓа на врвот на скалилата во придонесот.

Во овој мој напис пишувам за македонските мудреци, како што се, Аристотел и Теофраст од античкиот период, кои ги поставија темелите во филозофијата, природните науки, математиката, ботаниката и другите области на науката, а за што обработив студија под наслов "Античките македонски филозофи со фалсификат прикажани како антички Грци од "Цивилизираната Европа".

Но, секако текстот ќе го

дадам во кратки црти, пишувам за криминалното однесување на "цивилизираната Европа" со погрчувањето на нашите неповторливи македонски генијални војсководители, како што е, императорот (ЦАРОТ) Александар III Македонски (355/322 пред Исус Христос, кој владеел територија со површина од 3.800 милиони километри квадратни, прогласен за Бог од Република Атина и од предците на Египет, кои му предвидоа дека ќе биде најголемиот император на сите времиња, дека ќе ги победи војските на Персија. Сите народи го прифатиле Александар Македонски за ослободител од персискиот јарем.

Колку фанфари за пофалби и за овации создал Александар Македонски со својата храброст во походите, со недостижни од другите досега тактики и стратегии, водејќи ја исклучителната македонска фаланга, како воена формација, со колкава голема филозофија располагал во сите воени и праведни постапки кон покорените народи, кои ги сметал за свои пријатели и се однесувал според обичаите на потчинетите освоени народи, како и со прифаќањето на нивната облека и храна, прифаќајќи дел од нивната филозофија во позитивна конотација. Во возвратното дејство, кај народите на огромната империја ја наметнувал македонската филозофија, обичаите и начинот на живеење. Покорените народи од Персијците не ги покорил, односно не ги поробил и не им дал повторно ропство, напротив им донел слобода поради што сите на-

роди од империјата на Александар Македонски ги ценеле и ги почитувале, па дури и самите Персијци. Престолнината од Пела ја преселил во Вавилон (Месопотамија), со што докажал дека е интернационален владетел. Подоцна во историјата неговата величина направи многубројни лоши копии на лоши владетели (императори), освојувачи за уништување, поробување, асимилирање на другите народи. Вакви примери по 322 Господово Лето пред Исус Христос се безброј во историјата, односно до конечното уништување на Македонија во 146 година од страна на Римската империја, со безброј уништени народи, заборавени во историјата до денес, со безброј војсководители кои уништиле туѓи луѓе и цивилизации за да го наметнат својот примитивизам над поразвиените народи, со уривање на спомениците на културата, со убивање на невиниот народ, со масовни колежи на луѓето како обични животни, без милост и совест.

Александар Македонски со својот татко императорот Филип II на 2 житар (август) 338 година пред Исус Христос во Херонеја на Илинден ги поразил војските на Република Атина, при што заробените војници ги ослободил за да одат во Република Атина, без да преземе врз нив тортура како што тоа го правеле војските на Република Атина и војските на Персија. Овој датум, 2 август 338 година пред Исус Христос, е првиот македонски победоносен Илинден и милостив кон војниците на Република Атина, односно дотогаш, па и

до денес, не се памети вакво милосрдие и мудрост на неповторливиот гениј императорот Александар III Македонски. Според филозофијата, во издадената наредба на Александар III Македонски, војник не смее да убие цар, односно тој се бори со војник, а само цар со цар, но наспроти тоа сепак подмолно се убивале цареви од страна на војниците на другите цареви, со налог или без, на бојното поле или заткулисно.

Во случајов не ја зголемуваме славата на Александар III Македонски за да омаловажиме други цареви, напротив од разни автори досега од сите признат војсководец и ханист е Александар III Македонски и е наречен Александар Велики затоа што од него нема помудар, посposобен војсководец, похуман и поцивилизиран император на Земјата, ниту некој создал држава со такво огромно пространство.

Почитта која до денес ја имаме ние и сите луѓе на планетата Земја за Александар III Македонски се базира на фактот дека ги споил западната со источната цивилизација, северната со јужната цивилизација, што е филозофски голема мудрост на еден генијален човек, со визија за опстојување на сите народи и на сите култури на Земјата.

Александар Македонски на своите непријатели им нудел да се смират и им овозможил да прифатат соживот во неговата империја, а за да нема крвопролевање барал да се приклучат во поголемата многунационална Македонска империја. Александар Македонски ја достигнал сво-

И ЦАРЕВИ (ИМПЕРАТОРИ)

"ЦИВИЛИЗИРАНА ЕВРОПА"

јата слава со средствата и со начините на кои успеал да ја достигне и тој е пример на духовно возвишение и на великодушност во смелоста да води огромна целина на конгломерат на разните народи на Европа, Азија и на Африка.

Александар III Македонски е неповратен гениј, со голем квантум на интелигенција, генетски програмиран и со визија за напредувањето на цивилизацијата, а иако е минато долго време од неговата смрт (бил отруен), сепак тој не исчезнал во просторот на вечноста и не е заборавен од македонскиот народ, од потомците - современите Македонци и од целата светска јавност, од историчарите и од војсковојдите кои сакале да го копираат а станале и останале само бледа копија, така што времето никогаш нема да го избрише големиот војсководец, филозоф и хуманист, кој на целиот свет му дал да користи наука. Благодарни сме на мудроста која генетски е всадена кај ма-

кедонскиот народ од Бога, нашиот творец. Александар Македонски е голем човек бидејќи умеел да ја искористи, покрај големата интелектуална способност, благонаклонетоста на судбината која го предодредила а тоа е Господ, нашиот творец, како што претходно изнесов за целиот македонски народ, така сакал да создаде неповторлива светска личност. Во него и пред Исус Христос постои христијанска добрина. Неговото воздигнување е со заслуга и затоа историјата не го избришала со најголемиот великан на сите времиња во светската историја. Александар Македонски е таков каков што го опишавме, за што нема дилема. Од овие пофалби за Александар III Македонски светот има корист да се создаде мултинационална заедница, без да се потцени или да се игнорира постоењето на било кој народ, затоа што Господ бара сите да живеат на Земјината топка во љубов и во мир, со

ангажирање да се усовршува во сите полиња и во духовно воздигнување.

Денес, за жал, во XXI век по Исус Христос светот е составен од маски. Пример за тоа е случајот на Обединетите нации и на Европската унија кои Република Македонија не ја признаваат, потоа се негира дека Македонската православна црква е автокефална црква и продолжение на Охридската архиепископија. Очигледната вистина им ги заслепила очите и им ги оглувела ушите за македонската стварност, за потомците на античките Македонци и првите христијани во Европа, од каде што се ширеле религијата, писменоста и воопшто цивилизацијата на сите континенти, од страна на Македонците кои се знаменосци со шеснаесеткракото сонце од Кутлеш на Александар Македонски. Да ја спомнеме првата христијанска Света Лидија од Филип - Егејска Македонија, која е покрстена од Свети Павле,

во придружба со Свети Сила и Свети Тимотеј, како и Евангелистот Свети Лука во 51 Господово Лето.

За Организацијата на Обединетите нации и на Европската унија ќе наведат цитат од Библијата: "Тоа што сакате да ви прават луѓето, истото правете им го на нив", потоа "Кој се соединува со Господ станува само еден Дух со Него", а Македонците се избран народ од Бога, имаме едно крштевање, кое го осветува патот и од Господ сме крстени во Духот, поради кој не сакаме повторно крштевање од антихристијаните, кои ни го оспоруваат најмилото дадено од нашиот Творец. Господ Бог ќе ја обедини Македонија во овој XXI век од новата ера и покрај интригите кои ги водат недостојниците на Бога.

Спасе Јовчев,
Скопје



Рубриците ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат нашата отвореност кон јавноста. Овде автентично објавуваме и текстови кои не се во согласност со нашата уредувачка политика.



ЦЕНЗУРАТА КОН "СКРБ И УТЕХА"

Почитуван господине премиер, колега од Универзитетот "Св. Кирил и Методија", минатата година Ви испратив две писма да помогнете да се реши состојбата со забраната, која се спроведува врз театарот "Скрб и утеха", да се разбере како демократи, граѓани, Македонци, колеги од Универзитетот и да бидеме од полза и двајцата за нашава земја. Но, за жал, нема резултати. Затоа состојбата околу потиснувањето на театарот "Скрб и утеха" ќе ја споделам со јавноста. Правото да се биде човек, да се биде рамноправен со другите, е основното човеково право. Како и правото на слобода. Правото на приватна сопственост. На театарот "Скрб и утеха" му се скратува тоа право, не му се одобрува ниту една премиера од страна на Министерството за култура за

2006 година, со што се доведува во нерамноправна состојба со другите професионални театри во РМ, и се кршат човековите права и правото на слободата во култура. "Скрб и утеха" е возобновен 1988 година, тоа се речиси 20 години постоење, од неговото прво именување на 13.5.1901 г. се навршуваат 105 години, а од неговите почетоци од 1895 г. се минати 111 години. Сите други театри имаат добиено средства за продукција и за премиери. Ние сме приватна културна институција, иако Министерството за култура ни финансираше едно работно место за време на министерот Слободан Унковски, што само е показател за нашата вистинска вредност. Не може "Скрб и утеха" да се споредува со некој независен продуцент, кој денониве се регистрирал или до-

дека нивните сопартитици се на власт за да се каже дека на ниту еден независен проект не му се одобрени средства за премиера. За да се биде навистина театар потребни се време и дела. Значи, ние не сме независен проект туку приватна културна институција, приватен театар, и треба да се почитува тоа право. И како таков театар би требало да имаме исти права и со театрите произлезени од соцреализмот-театрите згради-државните театри - 11 на број, на кои им се дадени средства за продукција за 2006 година. Но, за жал, кон нас се гради поинаков однос со што ни се одзема правото да бидеме рамноправен дел од македонската култура и не добиваме премиера од Министерството за култура. Зошто? Тоа не е социјал-демократија и европско интегрирање. Во Ев-

ропа приватната култура е рамноправна при делењето на буџетот со државната, барем така ни пренесоа предавачите од Советот на Европа, на семинарот одржан во "Молика", на Пелистер, кога министер беше Слободан Унковски. Останува сенката на сомневање дека се работи за свесен притисок врз нас затоа што како и првиот театар "Скрб и утеха" имаме блиски културни врски со македонските заедници во соседните земји.

Луѓето треба да се почитуваат според делата. И "Скрб и утеха" е дел од македонската култура. Театарот ја бара својата премиера. Срамота е во Р Македонија да се забранува македонската култура.

**К.Ц. "Скрб и утеха",
уметнички директор
Тихомир Стојановски**

"БРИТА" - ФИЛТЕР ЗА ВОДА

**"БРИТА" - ФИЛТЕР ЗА ВОДА - ЗНАЧИТЕЛНО
ГИ НАМАЛУВА КАМЕНЕЦОТ И СОСТОЈКИТЕ,
КАКО ШТО СЕ: ХЛОР, ОДРЕДЕНИ ПЕСТИЦИДИ
(ЛИНДАН), НЕКОИ ТЕШКИ МЕТАЛИ (ОЛОВО И
БАКАР). РЕЗУЛТАТОТ Е ПОЧИСТА, ПОБИСТРА
ВОДА, СО ОДЛИЧЕН ВКУС ЗА ТОПЛИ И ЛАДНИ
НАПИТОЦИ, А ИСТО ТАКА, ПРЕПОРАЧЛИВО Е
ТАА ДА СЕ УПОТРЕБУВА И ЗА ГОТВЕЊЕ.**

ВОДАТА ОД "БРИТА" ГО НАМАЛУВА ТАЛОЖЕЊЕТО
НА КАМЕНЕЦОТ ВО АПАРАТИТЕ ЗА ДОМАЌИНСТВО.
ФИЛТЕРОТ ЗА ВОДА "БРИТА" ИМА ЧЕТИРИ СТЕПЕНИ
НА ФИЛТРАЦИЈА.

НАРАЧКА ЗА "БРИТА" - ФИЛТЕР ЗА ВОДА

ЦЕНА: 2.000 ДЕНАРИ + ПТТ ТРОШОЦИ

НАРАЧКАТА СЕ ВРШИ НА ТЕЛ: ++3892 3130-137; ++3892 3130-377 ИЛИ НА АДРЕСА: РЕДАКЦИЈА

"МАКЕДОНСКО СОНЦЕ", УЛ. "ЛЕНИНОВА" БР. 87 1000 СКОПЈЕ

